



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802 603-1125

Петок, 6 септември 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XXX

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1974 година внесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1 Пошта Факс 228. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 851-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

838.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kurier“, број 162 од 13 јуни 1974 година, број 163 од 14 јуни 1974 година, број 164 од 15 јуни 1974 година, број 165 од 16 јуни 1974 година и број 166 од 17 јуни 1974 година, кој излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/88

7 август 1974 година

Белград

Го заменува сојузниот секретар  
за внатрешни работи  
помошник,

Јосип Буковац, с. р.

839.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 137 од 16 јуни 1974 година, кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/93

7 август 1974 година

Белград

Го заменува сојузниот секретар  
за внатрешни работи  
помошник,

Јосип Буковац, с. р.

840.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL CORRIERE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Domenica del corriere“, број 25 од 23 јуни 1974 година, кое излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-22/160

7 август 1974 година

Белград

Го заменува сојузниот секретар  
за внатрешни работи  
помошник,

Јосип Буковац, с. р.

841.

Врз основа на член 127 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 67/72 и член 82 ст. 2 и 3 од Законот за здравствено осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, донесува

## СТАТУТ

## НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници ја сочинуваат лицата што според законот со кој се уредува воената служба имаат својство на активни воени лица (во натамошниот текст: активни воени лица), лицата што според тој закон имаат право на месечен паричен надоместок поради престанување на службата по потреба на службата (во натамошниот текст: корисниците на паричен надоместок) и уживателите на старосна, инвалидска и семејна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: уживателите на пензија). Активните воени лица, корисниците на паричен надоместок и уживателите на пензија се воени осигуреници според овој статут.

Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Заедницата) е единствена самоуправна интересна заедница на воените осигуреници за територијата на Југославија.

## Член 2

Заедницата се организира според одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот за пензиското осигурување), од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот за здравственото осигурување) и од овој статут.

Заедницата го спроведува пензиското и инвалидското осигурување и здравственото осигурување (во натамошниот текст: социјалното осигурување) во согласност со Законот за пензиското осигурување, Законот за здравственото осигурување и со други прописи, со општествени договори и самоуправни спогодби и со овој статут.

Работите на спроведувањето на социјалното осигурување ги врши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување и на здравственото осигурување (во натамошниот текст: Стручната служба) и другите органи и организации определени во согласност со закон.

## Член 3

Заедницата има својство на правно лице.

Седиштето на Заедницата е во Белград.

Заедницата има печат и штембил.

Печатот е во тркалезен облик и околу внатрешната страна на кругот на сите јазици на народите на Југославија се запишани зборовите: „Заедница на социјалното осигурување на воените осигуреници“, а во средината на кругот е запишан зборот: „Белград“.

Штембилот има облик на правосаголник со текстот предвиден за печатот во став 4 на овој член.

## Член 4

Воените осигуреници самоуправувањето го осврвуваат во гарнизонските собранија и преку меугарнизонските собранија и Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Собранието на Заедницата), како самоуправни облици на договарање, одлучување и управување со работите на Заедницата.

## Член 5

Воениот осигуреник има право и должност:

1) да присуствува, да работи и да одлучува во гарнизонското собрание и во собранието во кое е избран (меугарнизонското собрание и Собранието на Заедницата);

2) да предлага и непосредно да избира членови на делегацијата на гарнизонското собрание и избор во таа делегација;

3) да се запознава со работата на делегацијата на гарнизонското собрание и со работата на меугарнизонското собрание и Собранието на Заедницата;

4) да учествува во разгледувањето на прашањата за организацијата и работата на Заедницата и да дава мислења, забелешки и предлози по прашањата од областа на социјалното осигурување;

5) да ги спроведува одлуките и заклучоците на гарнизонското и меугарнизонското собрание и Собранието на Заедницата.

## Член 6

Воениот осигуреник може најмногу двапати еднотипно да биде избран за член на делегацијата на исто гарнизонско собрание.

## Член 7

Податоците за воените осигуреници како и за членовите на семејството на воените осигуреници, можат да се присобираат со претходна согласност од надлежниот воен орган.

# II. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА

## 1. Гарнизонско собрание

## Член 8

Гарнизонското собрание се формира во местото во кое постои воен гарнизон, како и во место во кое не постои гарнизон ако има 50 воени осигуреници.

Гарнизонското собрание го сочинуваат воените осигуреници што имаат живеалиште на подрачјето на тоа собрание.

Во местата во кои воените осигуреници имаат живеалиште надвор од седиштето на гарнизонското собрание, можат да се формираат разграноци на гарнизонското собрание.

Во воените гарнизони во кои има поголем број воени осигуреници, можат да се формираат повеќе гарнизонски собранија.

Собранието на Заедницата ги утврдува критериумите за формирање на повеќе гарнизонски собранија во смисла на став 4 од овој член и разграноци на гарнизонските собранија во смисла на став 3 од овој член.

## Член 9

Гарнизонското собрание ги врши следните работи:

1) формира делегација на гарнизонското собрание и избира и отповикува членови на таа делегација;

2) утврдува ставови за битни прашања според кои во својата работа ќе се ориентира делегацијата;

3) разгледува прашања во врска со донесувањето на статутот на Заедницата и на поважни општи акти на Собранието на Заедницата (чл. 58 и 59) и зазема став по тие прашања;

4) ја разгледува здравствената заштита на воените осигуреници и на осигурените членови на нивните семејства, соработува со надлежните органи и организации во воениот гарнизон во поглед на унапредувањето на здравствената заштита, ѝ дава соодветни предлози на командата на воениот гарнизон и на здравствените установи и ги следи преземените мерки по тие предлози;

5) врши и други работи што произлегуваат од законот, од овој статут и од други општи акти на Собранието на Заедницата.

## Член 10

Гарнизонското собрание избира претседател и заменик-претседател на гарнизонското собрание, а по потреба и други органи.

Мандатот на претседателот и на заменик-претседателот на гарнизонското собрание не може да трае подолго од 4 години.

## Член 11

Претседателот и заменик-претседателот на гарнизонското собрание ги подготвуваат седниците на гарнизонското собрание, ги спроведуваат заклучоците на гарнизонското собрание и вршат други работи што ќе им ги определи гарнизонското собрание и за својата работа му се одговорни на тоа собрание.

## Член 12

Гарнизонското собрание работи според деловникот што го донесува самото и според овој статут.

## Член 13

Делегацијата на гарнизонското собрание има до 15 делегати, со тоа што во делегацијата да бидат застапени сите категории воени осигуреници.

Делегацијата избира делегат за меѓугарнизонското собрание од своите редови според критериумот што ќе го определи меѓугарнизонското собрание во согласност со надлежниот воен старешина.

Делегацијата разгледува прашања од областа на социјалното осигурување на воените осигуреници и се изјаснува за тие прашања во согласност со ставовите утврдени во гарнизонското собрание.

Делегацијата работи во седници според деловникот што сама го донесува во согласност со деловниците на гарнизонското и меѓугарнизонското собрание и со овој статут.

Мандатот на делегацијата трае 4 години.

Делегатот има право на патни, превозни и други трошоци во врска со својата работа во делегацијата, а според одлука на Собранието на Заедницата со која се утврдува височината на таквите трошоци на делегатите во Собранието на Заедницата.

## 2. Меѓугарнизонско собрание

## Член 14

Меѓугарнизонското собрание се формира во седиштето на командата на армија, на Военпоморската област и Военото подрачје Титоград.

## Член 15

Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат делегатите што ги избале делегациите на гарнизонските собранија од територијата на командата во чие седиште е формирано меѓугарнизонското собрание, според критериумот што ќе го определи Собранието на Заедницата според бројот на воените осигуреници, од кои најмалку половина сочинуваат активни воени лица.

## Член 16

Мандатот на меѓугарнизонското собрание трае 4 години.

## Член 17

Меѓугарнизонското собрание ги врши следните работи:

1) утврдува која делегација од гарнизонското собрание избира активно воено лице, уживател на пензија или корисник на паричен надоместок за делегат во меѓугарнизонското собрание, при што води сметка активните воени лица да бидат избирани од делегациите на оние гарнизонски собранија во кои бројот на активните воени лица е поголем во однос на бројот на активните воени лица во другите гарнизонски собранија;

2) од своите редови избира делегати за Собранието на Заедницата според критериумите што ќе ги утврди Собранието на Заедницата, со тоа што најмалку половината од вкупниот број избрани делегати да ја сочинуваат активни воени лица;

3) му издава полномошно на воениот осигуреник избран за делегат на Собранието на Заедницата;

4) отповикува делегат во Собранието на Заедницата по предлог на делегацијата чиј е член или на Собранието на Заедницата, односно по своја иницијатива;

5) ги утврдува својата програма и планот за работа;

6) утврдува ставови за битни прашања за работата на делегатите во Собранието на Заедницата, при што води сметка на делегатите да им овозможат усогласување на ставовите;

7) предлага свикнување на Собранието на Заедницата;

8) разгледува прашања во врска со донесувањето на статутот на Заедницата и на поважни општи

акти на Собранието на Заедницата (чл. 58 и 59) и дава свое мислење и предлози, ја разгледува здравствената заштита на воените осигуреници и на осигурените членови на нивните семејства на својата територија, соработува со надлежните воени органи и организации во прашањата за унапредувањето на здравствената заштита и им дава соодветни предлози и ги следи преземените мерки по тие предлози;

9) го следи остварувањето на правата од социјалното осигурување на воените осигуреници и на осигурените членови на нивните семејства и предлага мерки за подобрување на живната положба во постапката за остварување на тие права;

10) ги запознава воените осигуреници на својата територија со својата работа и со работата на Собранието на Заедницата;

11) врши и други работи што ќе му ги довери Собранието на Заедницата.

## Член 18

Меѓугарнизонското собрание работи во седници. Меѓугарнизонското собрание полноправно работи ако на седницата се присутни повеќе од половината од неговите членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови.

Седниците на меѓугарнизонското собрание се јавни, ако меѓугарнизонското собрание не одлучи поинаку.

## Член 19

Меѓугарнизонското собрание работи според деловникот што го донесува самото и според овој статут.

## Член 20

Делегатот во меѓугарнизонско собрание учествува во работа на своето гарнизонско собрание и на делегацијата на тоа собрание, прибавува мислења и предлози за прашањата што ги разгледуваат меѓугарнизонските собранија и Собранието на Заедницата и ги запознава со работата, со одлуките и со заклучоците на меѓугарнизонското собрание и на Собранието на Заедницата.

Делегатот во меѓугарнизонско собрание за својата работа им одговара на меѓугарнизонското собрание, на гарнизонското собрание и на делегацијата што го избрала.

## Член 21

Делегатот во меѓугарнизонско собрание има право на патни, превозни и други трошоци во врска со својата работа во меѓугарнизонското собрание, а според одлука на Собранието на Заедницата со која се утврдува височината на таквите трошоци на делегатот во Собранието на Заедницата.

## Член 22

Мандатот на делегатот во меѓугарнизонско собрание трае до истекот на мандатот на тоа собрание.

Пред истекот на мандатот од став 1 на овој член, на делегатот му престанува мандатот со престанувањето на својството на воен осигуреник, со отповик или со оставка.

Отповик се поведува и се спроведува според постапката предвидена за редовните избори.

Ако на делегатот на меѓугарнизонско собрание му престане мандатот пред истекот на времето за кое е избран, се вршат дополнителни избори.

Дополнителните избори се спроведуваат според постапката предвидена за редовните избори.

## Член 23

Меѓугарнизонското собрание избира претседател и заменик-претседател на меѓугарнизонското собрание, а по потреба и други органи.

## Член 24

Претседателот на меѓугарнизонско собрание ги свикнува седниците на меѓугарнизонското собрание и

им председава, ги потпишува актите што ги донесува меѓугарнизонското собрание и презема мерки за извршување на тие акти и на актите на Собранието на Заедницата и на другите органи во согласност со законот и со овој статут.

Претседателот на меѓугарнизонско собрание ги свикнува седниците на Собранието според програмата и планот за работата.

Претседателот на меѓугарнизонско собрание свикнува седница на тоа собрание на предлог од Собранието на Заедницата, од една третина на гарнизонските собранија на територијата на меѓугарнизонското собрание, од една третина на членовите на меѓугарнизонското собрание или од воениот орган во чие седиште е формирано меѓугарнизонското собрание.

Претседателот на меѓугарнизонско собрание од претходното свикнување, свикнува прва седница на новоизбраното меѓугарнизонско собрание и ѝ претседава до изборот на нов претседател.

#### Член 25

Заменик-претседателот на меѓугарнизонско собрание го заменува претседателот во неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

### 3. Собрание на Заедницата

#### 1) Работи на Собранието на Заедницата

#### Член 26

Во остварувањето на функцијата на највисок орган на управувањето со Заедницата, Собранието на Заедницата:

1) донесува: статут на Заедницата; општи акти (одлуки, правилници и упатства, решенија, препораки и насоки) за применување на Законот за пензиското осигурување и на Законот за здравственото осигурување; Финансиски план на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Финансиски план на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници и деловник за својата работа;

2) утврдува: програма и план за работата во врска со спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување и на здравственото осигурување на воените осигуреници; надоместоци на патните и други трошоци на воените осигуреници и на осигурените членови на нивните семејства во врска со остварувањето на правата според Законот за пензиското осигурување и според Законот за здравственото осигурување; надоместоци на патните и превозните и други трошоци на учесниците во работата на Собранието на Заедницата и на меѓугарнизонските собранија, на нивните органи и тела и на делегатите од член 13 став 6 на овој статут; стапки за издвојување на дел од средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници за закрепнување на уживателите на пензии, и стапки за издвојување на дел од средствата на тој фонд за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии; височина на износот на побарувањата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници што може да се отпише и критериуми за таквото отпишување, како и критериуми за избор на делегати во Собранието;

3) одлучува за употреба на средствата наменети за подобрување на материјалната положба на уживателите на пензија и на средствата наменети за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии и за соработка со други заедници, органи и организации;

4) ги усвојува завршните сметки на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници;

5) дава насоки за користење на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување

на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници и за што поефикасно спроведување на социјалното осигурување;

6) презема, односно предлага мерки за унапредување на здравственото осигурување и на заштитата на правата на воените осигуреници и на осигурените членови на нивните семејства;

7) ја предлага височината на средствата потребни за пензиското и инвалидското осигурување и на стапката на придонесот за здравственото осигурување;

8) предлага донесување на прописи од областа на социјалното осигурување и учествува во подготвувањето на тие прописи;

9) го претресува годишниот извештај на Стручната служба;

10) ја разгледува програмата и планот за работата на Стручната служба;

11) организира и обезбедува соработка со органите на други заедници на пензиското и инвалидското осигурување и на здравственото осигурување, и со други органи и организации за спроведување на социјалното осигурување, како и соработка помеѓу органите на Заедницата;

12) остварува соработка со општествено-политичките и други организации;

13) склучува општествени договори и самоуправни спогодби, во согласност со законот и со овој статут;

14) врши и други работи предвидени со законот и со други прописи и општи акти.

#### Член 27

Собранието на Заедницата донесува заклучоци со кои се уредуваат определени прашања за организацијата и работата на Заедницата, за соработката и односите со другите заедници, органи и организации.

Општите акти од член 26 на овој статут, со кои се уредуваат правата и обврските на воените осигуреници, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

#### 2) Состав на Собранието на Заедницата и права и должности на делегатите

#### Член 28

Собранието на Заедницата го сочинуваат делегатите што ги избрале меѓугарнизонските собранија. Мандатот на Собранието на Заедницата трае 4 години.

#### Член 29

Делегатите во Собранието на Заедницата ги имаат следните права и должности:

1) да присуствуваат на седниците на Собранието на Заедницата, на Извршниот одбор, на собраниските одбори и комисии чии се членови;

2) да учествуваат во расправите и да даваат мислења, забелешки и предлози во одлучувањето за прашањата што се на дневен ред на Собранието на Заедницата;

3) да предлагаат и да избираат кандидати за претседател и за заменик-претседател на Собранието на Заедницата и за членови на Извршниот одбор и на собраниските одбори и комисии;

4) избор во Извршниот одбор и во собраниските одбори и комисии;

5) да ги запознаваат воените осигуреници со општите и други акти што треба да ги донесе Собранието на Заедницата и со неговата работа, и да го известуваат Собранието на Заедницата за предлозите и забелешките од воените осигуреници;

6) да го известуваат Собранието на Заедницата за проблемите што се појавуваат во врска со спроведувањето на социјалното осигурување на подрачјето на кое се избрани за делегати;

7) да ги извршуваат задачите што ќе им ги довери Собранието на Заедницата.

## Член 30

Делегатите во Собранието на Заедницата за својата работа му се одговорни на тоа собрание и на телото што ги избрало.

## Член 31

За спреченоста да присуствува на седница на Собранието на Заедницата, на Извршниот одбор и на собраниски одбор или комисија во која е избран, делегатот е должен навремено да го извести претседателот на Собранието на Заедницата односно претседателот на Извршниот одбор, на собранискиот одбор или на комисија.

## Член 32

Воените осигуреници што учествуваат во работата на Собранието на Заедницата, на Извршниот одбор и на собраниски одбори и комисии, како и во работата на нивните работни групи, имаат право на патни, превозни и други трошоци.

Собранието на Заедницата ја утврдува височината на надоместокот на трошоците од став 1 на овој член и поблиските услови за остварување на тој надоместок.

## 3) Органи на Собранието на Заедницата Претседател и заменик-претседател

## Член 33

Собранието на Заедницата има претседател и заменик-претседател.

Претседателот и заменик-претседателот ги избира Собранието на Заедницата од редот на делегатите во тоа собрание.

Мандатот на претседателот и на заменик-претседателот трае до истекот на мандатот на Собранието на Заедницата што ги избрала.

## Член 34

Претседателот на Собранието на Заедницата:

- 1) ја претставува Заедницата;
- 2) ги свикува седниците на Собранието на Заедницата;
- 3) го предлага дневниот ред и раководи со седниците на Собранието на Заедницата според одредбите на деловникот;
- 4) ја усогласува работата на Собранието на Заедницата, на Извршниот одбор, на собраниските одбори и комисии и на нивните работни тела;
- 5) има право да присуствува на седниците на Извршниот одбор и на собраниските одбори и комисии и да учествува во работата без право на одлучување;
- 6) на Извршниот одбор и на собраниските одбори и комисии им предлага да расправаат одделни прашања од делокругот на Собранието на Заедницата;
- 7) остварува соработка со органите на другите заедници на социјалното осигурување во работите од заеднички интерес заради унапредување на меѓусебните односи;
- 8) остварува соработка со општествено-политичките заедници и организации;
- 9) потпишува општи акти и известувања што ги дава Собранието на Заедницата;
- 10) се грижи за примената на статутот и на другите општи акти на Собранието на Заедницата;
- 11) врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој статут и со други прописи и општи акти.

Претседателот за својата работа му е одговорен на Собранието на Заедницата.

## Член 35

Заменик-претседателот на Собранието на Заедницата го заменува претседателот во поглед на неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

Ако на претседателот му престанал мандатот, сите работи до изборот на нов претседател ги врши заменик-претседателот.

## Извршен одбор

## Член 36

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата и тој се формира на првата седница на новоизбраното Собрание на Заедницата.

Извршниот одбор има девет чланови, од кои осум избира Собранието на Заедницата од редот на делегатите, а девети член е раководителот на Стручната служба.

Мандатот на Извршниот одбор трае до изборот на нов извршен одбор.

На првата седница на Извршниот одбор, што ја свикува претседателот на Собранието на Заедницата, се избира претседател на Извршниот одбор и негов заменик. Заменик-претседателот на Извршниот одбор го заменува претседателот во неговите права и должности, ако претседателот е отсутен или спречен.

## Член 37

Извршниот одбор на Собранието на Заедницата:

- 1) поднесува предлози на општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;
- 2) ги извршува одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата и предлага мерки за нивно навремено и правилно извршување;
- 3) го разгледува планот и програмата за работата на Стручната служба, финансиските планови и завршните сметки на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници и нацртите на закони и други прописи од областа на социјалното осигурување и на Собранието на Заедницата му дава мислења и предлози;
- 4) се грижи за остварување на правата на воените осигуреници;
- 5) предлага свикување на Собранието на Заедницата според потребата;
- 6) ја усогласува својата работа со работата на собраниските одбори и комисии и ја организира меѓусебната соработка;
- 7) ги известува делегатите во Собранието на Заедницата за прашањата што ги разгледувал;
- 8) врши и други работи за кои ќе го овласти Собранието на Заедницата.

Седницата на Извршниот одбор ја свикува претседателот на тој одбор според планот за работата или по потреба. Претседателот е должен да свикува седница на Извршниот одбор на барање од најмалку три члена на Извршниот одбор, од претседателот на Собранието на Заедницата или од раководителот на Стручната служба.

Извршниот одбор работи во седници според деловникот на Собранието на Заедницата.

## Член 38

Извршниот одбор може, по потреба, да формира комисии и работни групи за проучување на одделни прашања од својот делокруг.

Со актот за формирање на комисија или работна група на Извршниот одбор поблиску се утврдуваат составот, задачите и начинот на работата на комисијата, односно на работната група.

Членовите на комисијата на Извршниот одбор не мораат да бидат членови на Извршниот одбор, со тоа што претседателот на комисијата мора да биде член на Извршниот одбор.

## Член 39

Извршниот одбор за својата работа му одговара на Собранието на Заедницата.

## Собраниски одбори и комисии

## Член 40

Собранието на Заседницата формира одбори и комисии (постојани и повремени) за одделни области од својот делокруг, како и работни групи за извршување на одделни задачи.

Одборите се состојат од најмалку пет членови, а комисиите од најмалку три члена.

За членови на одборите, комисиите и работните групи можат да бидат избирани и воени осигуреници кои не се делегати во Собранието на Заедницата.

Одборите и комисиите, на првата седница, избираат претседател и заменик-претседател од редот на делегатите во Собранието на Заседницата.

Работата на одборот, односно на комисијата ја раководи претседателот, а за време на неговата отсутност или спреченост — заменик-претседателот.

Одборите и комисиите за својата работа му одговараат на Собранието на Заседницата.

## Член 41

Собраниските одбори и комисии разгледуваат одделни прашања од програмата за работата на Собранието на Заедницата и други прашања што спаѓаат во нивниот делокруг и за тоа на Собранието на Заедницата му поднесуваат извештаи со свое мислење и предлог, и вршат и други работи што ќе ги определи Собранието на Заседницата.

Собраниските одбори и комисии во вршењето на работите од својот делокруг соработуваат со Извршниот одбор.

## Член 42

Работата на собраниските одбори и комисии се одвива на седници според деловникот на Собранието на Заедницата.

## Член 43

Собранието на Заедницата ги формира следните постојани одбори и комисии:

- 1) Одбор за пензиско и инвалидско осигурување;
- 2) Одбор за здравствено осигурување;
- 3) Одбор за финансии;
- 4) Комисија за здравствена заштита;
- 5) Комисија за станбени прашања;
- 6) Комисија за претставки и поплаки;
- 7) Комисија за информирање;
- 8) Комисија за ревизија и решавање во втор степен за правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници;
- 9) Комисија за отпис на побарувања;
- 10) Комисија за статут.

Собранието на Заедницата може да формира и други постојани одбори и комисии.

## Член 44

Одборот за пензиско и инвалидско осигурување ја разгледува проблематиката на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

## Член 45

Одборот за здравствено осигурување ја разгледува проблематиката на здравственото осигурување на воените осигуреници.

## Член 46

Одборот за финансии ја разгледува проблематиката на финансирањето на социјалното осигурување на воените осигуреници.

## Член 47

Комисијата за здравствена заштита ја разгледува проблематиката на здравствената заштита на воените осигуреници и на осигурените членови на нивните семејства.

## Член 48

Комисијата за станбени прашања ја разгледува станбената проблематика на уживателите на пензии.

## Член 49

Комисијата за претставки и поплаки ги разгледува претставките и поплаките на воените осигуреници и на другите заинтересирани лица, ги проверува непосредно или преку Стручната служба наводите во претставките и поплаките и им предлага соодветни мерки на надлежните органи.

## Член 50

Комисијата за информирање ја разгледува проблематиката на информирањето на воените осигуреници и на други лица, органи и организации и на надлежните органи им предлага мерки потребни за правилно и ефикасно информирање.

## Член 51

Комисијата за ревизија и решавање во втор степен за правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници врши ревизија на првостепени решенија на Стручната служба и решава по жалбите поднесени против првостепени решенија на Стручната служба, кога е тоа предвидено со закон.

## Член 52

Комисијата за отпис на побарувања ја разгледува проблематиката на имотно-правната заштита на Заедницата, предлага соодветни мерки за унапредување на таа заштита и врши отпис на побарувањата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници според критериумите утврдени со одлуката на Собранието на Заедницата.

За отпис на побарувањата Комисијата решава по прибавеното мислење од Стручната служба.

## Член 53

Комисијата за статут се грижи за примената на статутот и дава објаснение во врска со примената на статутот.

## 4) Работа на Собранието на Заедницата

## Член 54

Собранието на Заедницата работи според законот, овој статут и деловникот.

## Член 55

Собранието на Заседницата ги врши работите во седници кои се јавни. По исклучок, Собранието на Заедницата може да одлучи седниците да не ѝ бидат достапни на јавноста.

Работата на Собранието на Заедницата на седницата ја раководи претседателот на Собранието. Ако на седницата не се присутни претседателот и заменикот, со работата на седницата на Собранието на Заедницата раководи делегатот што ќе го избере тоа.

Собранието на Заседницата одлучува полноправно, ако на седницата се присутни повеќе од половина од делегатите, а одлуки донесува со мнозинство гласови од присутните делегати, ако со овој статут не е определено поинаку.

Статутот на Заедницата се донесува со мнозинство гласови на сите делегати во Собранието на Заедницата.

За текот на работата на Собранието на Заседницата на седницата се води записник.

## Член 56

Седницата на Собранието на Заедницата ја свикнува претседателот, според планот за работата или по потреба.

Претседателот е должен да свика седница на Собранието на Заедницата на предлог од: Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, од најмалку една третина од вкупниот број на меѓугарнизонски-

те собранија, од најмалку една третина од делегатите во Собранието на Заедницата, од Извршниот одбор или од раководителот на Стручната служба.

Пред седницата на Собранието на Заедницата, претседателот прибавува мислење од собранискиот одбор, односно комисија од чиј делокруг е прашањето што ќе се разгледува на седницата.

#### Член 57

Собранието на Заедницата ги запознава воените осигуреници и воените и други заинтересирани органи и организации со битните прашања за кои одлучува или чие решавање го предлага.

Материјалите што се однесуваат на прашањата за кои расправа Собранието на Заедницата, освен материјалите од доверлива природа, мораат да им бидат достапни на средствата за јавно информирање.

#### Член 58

Нацртот на статутот на Заедницата се става на јавна дискусија.

Нацртот на статутот на Заедницата се доставува на разгледување до делегатите на Собранието на Заедницата и до собраниските одбори и комитети најдоцна на 30 дена пред денот на одржувањето на седницата.

#### Член 59

Пред донесувањето на поважни општи акти, Собранието на Заедницата за тие акти ќе побара мислење од воените осигуреници, од воените и други заинтересирани органи, од општествено-политичките и општествените организации. Собранието на Заедницата оценува кои општи акти се сметаат како поважни.

Собранието на Заедницата може за донесувањето на поважен општ акт да бара мислења од воените осигуреници преку меѓугарнизонските собранија, делегациите и гарнизонските собранија, надлежните воени и други заинтересирани органи и организации, како и со анкетирање на воените осигуреници и со други облици на испитување на мислењето на воените осигуреници.

За начинот на прибавувањето на мислењата одлучува Собранието на Заедницата во согласност со член 7 од овој статут.

#### Член 60

Во итни случаи Собранието на Заедницата може да донесе поважни општи акти и без претходно прибавено мислење од член 59 став 1 на овој статут.

#### Член 61

Изборите за делегати во Собранието на Заедницата ги распишува Собранието најдоцна на три месеци пред истекот на својот мандат. Изборите мораат да се спроведат до истекот на мандатот.

Првата седница на новоизбраното Собрание на Заедницата ја свикнува претседателот на Собранието од претходното свикнување во рок од 30 дена од денот на завршните избори, но не пред истекот на мандатот на претходното Собрание.

#### Член 62

Претседателот на Собранието на Заедницата од претходното свикнување раководи со новоизбраното Собрание до изборот на неговиот претседател.

#### Член 63

На првата седница новоизбраното Собрание на Заедницата избира верификациона комисија од редот на делегатите.

Верификационата комисија, по конституирањето, пристапува кон испитување на полномоштитата за изборот на делегатите.

Верификационата комисија му поднесува извештај на Собранието на Заедницата кое го потврдува или поништува мандатот.

Ако не е спорен ниеден мандат, Собранието на Заедницата гласа за извештајот на верификационата комисија во целост.

Ако мандатот е оспорен, најпрво се гласа во целост за сите неспорни мандати, а потоа посебно за секој спорен мандат.

#### Член 64

На делегатот во Собранието на Заедницата му престанува мандатот со престанувањето на својството на активно воено лице или на воен осигуреник, со отповик или со оставка.

Отповикот се поведува и се спроведува според постапката предвидена за редовните избори.

Собранието на Заедницата може да предложи отповик на делегат кој не ги извршува должностите пропишани со овој статут.

#### Член 65

Ако на делегатот во Собранието на Заедницата му престане мандатот пред истекот на времето за кое е избран, се вршат дополнителни избори.

### III. РАБОТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 66

Работите на спроведувањето на социјалното осигурување ги врши Стручната служба, воените единици и установи и други органи и организации, во согласност со закон и со други прописи и општи акти донесени врз основа на закон.

#### Член 67

Стручната служба, покрај работите предвидени со закон, ги врши и следните работи:

1) склучува договори од името на Заедницата, во согласност со законот и со општите акти и со заклучоците на Собранието на Заедницата;

2) подготвува предлози на финансиските планови и на завршните сметки на фондовите на Заедницата;

3) подготвува материјали за седниците на Собранието на Заедницата, на Извршниот одбор и на собраниските одбори и комитети;

4) врши организациони и материјални подготовки за работата на Собранието на Заедницата и на неговите органи, на собраниските одбори и комитети;

5) врши стручни, административни и технички работи за потребите на Собранието на Заедницата и на неговите органи, на собраниските одбори и комитети;

6) врши и други работи што му се ставени во надлежност со законот и со другите прописи донесени врз основа на законот, со овој статут и со одлуката на Собранието на Заедницата.

#### Член 68

Раководителот на Стручната служба ја раководи работата на таа служба и ја застапува Заедницата:

1) во имотните и другите односи што произлегуваат од дејноста на Заедницата и на нејзините органи во врска со средствата на фондовите на Заедницата;

2) во други случаи во кои за тоа ќе го овласти Собранието на Заедницата или неговите органи.

Ако раководителот на Стручната служба утврди дека акт на орган на Собранието на Заедницата не е во согласност со важечки пропис или дека не е во интерес на Заедницата, ќе го предупреди на тоа органот што го донесол актот, па ако тој орган остане при својата одлука, извршувањето се одлага до коначната одлука на Собранието на Заедницата.

Раководителот на Стручната служба дава, во смисла на член 81 став 1 од Законот за пензиското осигурување, одобрение за исплата во странство на пензии и други права определени според тој закон на уживател на тие права што ќе се исели заради постојан престој во странство.

Раководителот на Стручната служба го регулира водсето на уписници, начинот на регистрирањето, сигнатурата и чувањето на актите на Заедницата.

Раководителот на Стручната служба присуствува на седниците на Собранието на Заедницата и на неговите органи и е стручен советник во нивната работа.

#### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 69

Гарнизонските собранија ќе се конституираат до крајот на ноември 1974 година.

Првата седница, заради конституирање на гарнизонско собрание, ја организира и ја свикува командантот на воениот гарнизон, во спогодба со здружението на пензионерите, со здружението на сојузот на борците од Народноослободителната војна и со здружението на резервните воени старешини.

##### Член 70

Меѓугарнизонските собранија ќе се конституираат до крајот на декември 1974 година.

Старешината на командата во чие седиште се формира меѓугарнизонско собрание ја организира и ја свикува првата седница на првото меѓугарнизонско собрание избрано според овој статут и го раководи до изборот на претседател на тоа собрание.

##### Член 71

Собранието на Заедницата ќе се конституира до крајот на јануари 1975 година.

Собранието на Заедницата, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, ги утврдува критериумите од член 17 точка 2 на овој статут за делегатите што меѓугарнизонските собранија ќе ги делегираат во првото Собрание на Заедницата што се формира според овој статут.

##### Член 72

Мандатот на членовите на Привременото Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници, конституирани во периодот од 1 јануари 1973 година до конституирањето на Собранието на Заедницата според овој статут, не се смета како мандат на делегат во смисла на овој статут.

##### Член 73

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 20-1  
26 јуни 1974 година  
Белград

**Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници**

Претседател  
генерал-потполковник,  
Мирко Нововиќ, с. р.

#### 842.

Врз основа на член 127 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

### ДЕЛОВНИК

#### НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

##### I. Општи одредби

###### Член 1

Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Собранието) и неговите органи работат според овој деловник, согласно со одредбите од Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Статутот).

###### Член 2

Статутот и општите акти и другите акти што ги донесува Собранието, како и заклучоците, предлозите и мислењата од Извршниот одбор на Собранието и од собраниските одбори и комисии (во понатамошниот текст: одборите) и од други органи на Собранието, мораат да бидат во писмен облик.

Предлозите на општите и други акти му се поднесуваат на Собранието во облик во кој ги донесува тоа.

###### Член 3

Работата на Собранието и на одборите се одвива на седници.

###### Член 4

На седница на Собранието се повикуваат и во работата на седницата учествуваат делегатите во Собранието, а имаат право да присуствуваат и да учествуваат во работата и претставници на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и други повикани лица.

Ако седницата на Собранието е јавна, на седницата можат да присуствуваат претставници на општествено-политичките организации и други лица и ако не се повикани, но без право на учество во работата на Собранието.

Во одлучувањето учествуваат само делегатите.

###### Член 5

На седница на одбори се повикуваат и во работата на седницата учествуваат членовите на тие одбори, а можат да присуствуваат, ако се повикани, и претставници на други органи, општествено-политички и други организации и други лица.

Во одлучувањето учествуваат само членовите на одборите.

###### Член 6

Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување и на здравственото осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Стручната служба) обезбедува присуство на соодветно стручно лице како стручен советник — за секоја седница на Собранието или на одборите.

###### Член 7

За текот на седницата на Собранието, односно на одборите се води записник според одредбите на Статутот и овој деловник.

За текот на седницата можат да се водат стенографски белешки, кои содржат потполн тек на седницата, или може да се врши магнетофонско снимање.



Во стенографските белешки се внесуваат сите усни излагања.

На барање од учесниците во работата на седницата, можат да се стават на увид стенографските белешки, односно магнетофонските снимки. Учесникот во работата на седницата може во поглед на стилот да го измени своето излагање преведено од стенографските белешки, односно симното од магнетофонските снимки, но не смее да ја менува смислата и суштината на своето излагање.

Ако се одлучи од седницата или само од дел на седницата да се исклучи јавноста, за текот на седницата, односно за дел на седницата се води посебен записник, како и стенографски белешки, односно се врши магнетофонско снимање.

#### Член 8.

За полноважност на работата на одбор е потребно присуство повеќе од половината од членовите на одборот.

Одборот одлучува со мнозинство гласови на присутните членови на одборот, ако со Статутот или со овој деловник не е определено поинаку.

### II. Конституирање

#### Член 9

Првата седница на новоизбран одбор ја свикува делегатот избран за член на одборот, прв според редоследот на членовите во одлуката за избор на членови на одборот. Тој го предлага дневниот ред и ја раководи работата на одборот до изборот на претседател на одборот.

#### Член 10

Верификација на мандатите на новоизбраните делегати во Собранието врши Собранието, на предлог од верификациона комисија чии членови ги избира тоа од редот на делегатите на првата седница.

Право на предлагање кандидати за членови на верификационата комисија има секој делегат во Собранието. Изборот на членовите на таа комисија се врши со јавно гласање и се смета за избран оној кандидат што добил мнозинство гласови од присутните делегати. Членовите на верификационата комисија помеѓу себе избираат претседател на комисијата, а записничарот го определува раководителот на Стручната служба.

Делегатите чиј мандат е оспорен имаат право да учествуваат во расправата за верификацијата, но не можат да гласаат за верификација на својот мандат.

#### Член 11

Верификација на мандатите на новоизбраните членови на одбори врши претседавачот на првата седница по извршениот избор, а според одлуката за изборот на новите членови на одборите.

#### Член 12

На првата седница новоизбраното Собрание избира претседател на Собранието и заменик-претседател на Собранието и ги избира членовите на одборите чие формирање е задолжително според Статутот.

### III. Свикување на седници

#### Член 13

Седницата на Собранието, односно седницата на одбор ја свикува претседателот на Собранието, односно претседателот на одборот со доставување писмена покана заедно со материјалот за седницата и со записникот од претходната седница до секој делегат во Собранието, односно до член на одбор, како и до друго лице што се повикува на седницата, и тоа најдоцна на 7 дена пред седницата.

Собранскиот одбор односно комисија може да овласти еден од своите членови што има живеалиште во седиштето на Собранието да свикува седници на собранискиот одбор односно комисија, ако претседателот и заменик-претседателот на тој одбор односно комисија имаат живеалиште надвор од седиштето на Собранието.

Ако претседателот и заменик-претседателот на Собранието се спречени да ја свикуваат седницата, седницата на Собранието ја свикува Извршниот одбор на Собранието, седницата на Извршниот одбор на Собранието — раководителот на Стручната служба, а седницата на собранискиот одбор или комисија — членот на собранискиот одбор односно комисија што е овластен.

#### Член 14

Дневниот ред на седницата го подготвува и го предлага претседателот.

Ако седницата ја свикува лицето од член 13 ст. 2 и 3 на овој деловник, тсa го подготвува и го предлага дневниот ред на седницата сè додека претседателот или заменик-претседателот не ќе бидат во можност да ги преземат тие работи.

Претседателот на Собранието се договара со претседателот на Извршниот одбор на Собранието и со раководителот на Стручната служба за прашањата што треба да се внесат во предлогот на дневниот ред на седницата.

#### Член 15

Материјалот за седниците го подготвува Стручната служба на барање од Собранието или од неговите органи, односно по сопствена иницијатива.

Материјалите за седниците се подготвуваат како предлози на општи акти и како заклучоци, препораки, насоки, извештаи, анализи и информации за остварување на правата на воените осигуреници, за работењето на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници или за работата на Стручната служба.

### IV. Работа во седници

#### Член 16

Претседателот ја отвора седницата, ја раководи нејзината работа и ја заклучува.

По отворањето на седницата претседателот утврдува дали на седницата присуствуваат доволен број делегати во Собранието, односно членови на одборот за полноважна работа на седницата, и им поставува прашање на делегатите, односно на членовите дали имаат забелешки на записникот од претходната седница.

#### Член 17

Записникот што се води за текот на седницата содржи:

- 1) назив на органот (Собранието, одборот или комисијата) што ја одржува седницата;
- 2) реден број (хронолошки) на седницата што се одржува;
- 3) време на одржувањето на седницата (ден, месец, година и час на почетокот на седницата);
- 4) место на одржувањето на седницата (место, улица и број на зграда, број на просторијата — салата во зградата);
- 5) име и презиме и функција на претседавачот;
- 6) број на присутните делегати, број на отсутните делегати и констатација за постоењето на кворум за полноважност на работата;
- 7) поднесени предлози, резултат на гласањето за предлогот, констатација за донесените општи акти, заклучоци и други акти;
- 8) време (датум и час) и причина за прекинувањето на седницата;

9) време (датум и час) на продолжувањето на седницата;

10) други потребни податоци;

11) време (датум и час) на завршувањето на седницата;

12) потпис на претседавачот;

13) потписи на записничарот и на заверувачите на записникот.

#### Член 18

Секој делегат во Собранието, односно член на одбор има право да става забелешки на доставениот записник за текот на претходната седница.

За основаноста на забелешките одлучува Собранието, односно одборот без претрес.

Пред утврдувањето на дневниот ред на седницата на Собранието, делегатот во Собранието може писмено или усно да му постави прашање од надлежноста на Собранието, неговите органи и Стручната служба на претседателот на Извршниот одбор на Собранието, односно на раководителот на Стручната служба. Ако одговор на поставеното прашање не може да се даде на истата седница, одговорот во писмен облик ќе се даде на првата наредна седница.

#### Член 19

Ако се утврди дека седницата може да се одржи, Собранието односно одборот го утврдува дневниот ред според предлогот што е доставен во поканата за седницата.

Предложениот дневен ред може да се дополни или измени на предлог од делегатите во Собранието, односно од членовите на одборот.

Во текот на седницата утврдениот дневен ред не може, по правило, да се дополнува но може да се измени редоследот на разгледувањето на одделни прашања. Од дневниот ред може да се симне прашање за чие решавање е потребно да се прибави мислење од одделни органи, заради решавање на некое претходно прашање, дополнителна разработка на материјалот или ако нема потреба да се разгледува односното прашање.

На седницата можат да се претресуваат само прашања што се внесени во предложениот дневен ред.

#### Член 20

Разгледувањето на прашање што е на дневен ред на седницата започнува со усно излагање на известителот, ако Собранието односно одборот не опразели поинаку.

Известителот е должен, на барање од Собранието односно одборот, да го изложи материјалот во целост или одделни негови делови.

Предлози за измена и дополнување на одделни материјали можат да се дадат усно или писмено на седницата.

#### Член 21

Материјалот што се на дневен ред на седницата се разгледуваат, по правило, во начело и во поединости.

Разгледувањето во начело и во поединости може да опфати предлози на општи акти и заклучоци, препораки и насоки, како и извештаи што се поднесуваат до Собранието односно до одборите.

Другите прашања се разгледуваат, по правило, истовремено и во начело и во поединости.

За секое прашање што е на дневен ред се одлучува дали ќе се разгледува посебно или истовремено во начело и во поединости.

#### Член 22

Учесниците во работата на седницата можат да говорат, откако ќе побараат и ќе добијат збор од претседателот.

Претседателот дава збор според редот на пријавувањето.

Претседателот може, независно од редот на пријавувањето, да му даде збор на предлагачот само ако тој побара измена или дополнување на предлогот или негово образложение.

#### Член 23

Собранието односно одборот, на предлог од претседателот или од делегат односно член на одборот, може да одлучи временски да се ограничи излагањето на делегатите, односно на членовите на одборот.

#### Член 24

Учесникот во работата на седницата може да говори само за прашањето што се разгледува.

Учесникот во работата на седницата може да го прекине или опомене на ред само претседателот.

### V. Одржување ред на седница

#### Член 25

Претседателот има исклучиво право и должност да одржува ред на седницата, кој е утврден според овој правилник.

#### Член 26

За повреда на редот на седницата на учесникот во работата на седницата може да му се изрече мерка, и тоа: опомена и одземање на зборот.

#### Член 27

Опомена се изрекува, ако учесникот во работата на седницата со својот говор или однесување го повреди редот на седницата или одредбите на овој деловник, или употребува изрази што не се во согласност со достоинството на Собранието односно на одборот.

Одземање на зборот му се изрекува на учесник во работата на седницата кој и по опомената ќе стори иста повреда на редот на седницата.

#### Член 28

Опомената ја изрекува претседателот кога ќе оцени дека тоа е потребно.

За одземање на зборот, на предлог од претседателот или од делегат во Собранието односно од член на одборот, се одлучува со мнозинство гласови од присутните делегати, односно членовите на одборот.

Ако претседателот со редовни мерки не може да го одржи редот на седницата, ќе ја прекине седницата.

### VI. Донесување на општи и други акти

#### Член 29

Општите и други акти на Собранието и на одбор се донесуваат на седница на Собранието односно на одборот.

#### Член 30

Извршниот одбор на Собранието ги утврдува предлозите на општите и други акти што му се поднесуваат на Собранието.

Предлозите на општите акти ги разгледува Извршниот одбор од гледиштето на надлежноста за нивното донесување, потребата за донесување, основаноста на начелата врз кои треба да се засновува и правилната и доследната разработеност на тие начела, како и од гледиштето на содржината на актот.

Извршниот одбор врши претрес на општите акти и во поединости така што расправа за одредби на предложениот акт.

Ако во текот на претресот во начело се утврди дека основната концепција на политиката на Собранието не е правилно и доследно спроведена во предлогот на општиот акт, разгледувањето во поединости не се врши. Извршниот одбор го известува претседателот на Собранието дека предложениот акт не се става на дневен ред на седницата.

#### Член 31

Ако Собранието претресува предлози на општи акти, Извршниот одбор на Собранието го определува својот претставник.

Претставникот на Извршниот одбор го излага ставот на Извршниот одбор за прашањето што се разгледува и има право од името на Извршниот одбор да предлага измени и дополненија и да се изјаснува за поднесените предлози за измени и дополненија што се предложени тие.

Ако претставникот на Извршниот одбор се согласува со предложените измени и дополненија, тие стануваат составен дел на предлогот на општиот акт, а ако со нив не се согласува одлучува Собранието со гласање. Ако има повеќе предлози за измена или дополненије на иста одредба на предлог на општ акт, за нив се гласа според редот на поднесувањето.

Предложените измени или дополненија што ќе ги усвои Собранието стануваат составен дел на предлогот на општиот акт.

#### Член 32

Собранскиот одбор односно комисија одлучува за начинот на разгледување на нацртите на општите акти.

#### Член 33

Собранието, односно одборите одлучуваат за начинот на разгледувањето на другите акти (заклучоци, препораки, насоки и др.), освен актите со кои се решава за правата и обврските на поединци.

Актите со кои се решава за правата и обврските на поединци се разгледуваат на начинот и според постапката што се предвидени за донесувањето на тие акти.

#### Член 34

По завршеното разгледување на едно прашање од утврдениот дневен ред, односно откако претседателот ќе утврди дека повеќе никој не бара да учествува во претресувањето на односното прашање, се пристапува кон гласање, ако за разгледуваното прашање треба да се донесе акт.

Ако претседателот смета дека односното прашање е доволно претресувано и ако не говореле сите пријавени говорници, може да бара од преостанатите говорници да се изјаснат дали ќе говорат или ќе се откажат. Ако преостанатите говорници не се откажат, Собранието односно одборите можат, на предлог од претседателот, без расправање да одлучат за понатамошното претресување.

Пред пристапувањето кон гласање, предлагачот е должен усво да го изложи заклучокот за кој Собранието односно одборите треба да се изјаснат, ако тој не е веќе изнесен во доставениот материјал, односно ако заклучокот се разликува од оној од материјалот.

Заклучокот за прашањето што било предмет на разгледување на седницата може да го предложи секој делегат во Собранието, односно член на одборот.

Гласањето по делови на предлогот или по одредби на предлогот се врши само кога тоа ќе се одлучи на седницата, на предлог од претседателот или од некој друг делегат во Собранието, односно член на одборот.

#### Член 35

Ако не е ставен предлог да се донесе заклучок за прашање што е разгледувано на седницата, или ако нема потреба за разгледуваното прашање да се донесе заклучок, претседателот предлага разгледувањето на односното прашање да заврши и да се мине на следната точка од дневниот ред.

### VII. Гласање

#### Член 36

Делегатот во Собранието и членот на одборот, гласаат јавно.

На предлог од делегат во Собранието, на седницата може да се одлучи гласањето во Собранието да биде тајно.

#### Член 37

Јавно гласање се врши со дигање рака.

Гласањето со дигање рака се врши на тој начин што претседателот ги повикува делегатите во Собранието, односно членовите на одборот со дигање рака да се изјаснат кој е „за“ предлогот, а потоа кој е „против“ предлогот, и најпосле кој се „воздржува“ од гласање.

#### Член 38

Ако гласањето е тајно, претседателот на Собранието предлага комисија од три члена за спроведување на гласањето. По формирањето на комисијата за спроведување на гласањето претседателот го определува времето за кое е потребно да се подготват гласачките ливчиња.

Во гласачкото ливче се внесуваат предлозите на општите акти, односно имињата на предложените кандидати ако се врши избор на орган на Собранието или разрешување на делегати на Собранието односно на членови на одборот — по оној ред по кој се предложени.

По распределбата на гласачките ливчиња што ја врши комисијата за спроведување на гласањето, претседателот на Собранието го определува времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња, и по истекот на тоа време го објавува почетокот на гласањето.

Делегатот во Собранието го заокружува на гласачкото ливче редниот број пред предлогот на општиот акт, односно пред името на кандидатот за кого гласа, и пресвитканото гласачко ливче го става во гласачката кутија.

По завршетокот на гласањето претседателот на Собранието поставува прашање дали има делегати што не гласале. Ако утврди дека некој од делегатите не гласал, го повикува да го стори тоа.

Секој делегат може да гласа за еден од предлозите на општиот акт, односно за онолку кандидати колку што се избираат.

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните броеви пред повеќе од еден предлог на општиот акт, односно повеќе редни броеви пред имињата на кандидатите отколку што се избираат членови, се зема дека делегатот гласал за оној предлог на општиот акт односно за оној кандидат што е прв според редот запишан и заокружен на гласачкото ливче. Ако делегатот заокружил помалку редни броеви пред имињата на кандидатите од бројот на кандидатите што се избира, се смета дека гласал само за оние кандидати чии редни броеви ги заокружил. Незаокружен реден број пред предлогот на општиот акт се смета како глас против тој предлог.

Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои не е воопшто вршено заокружување или се заокружени така што да не може со сигурност да се утврди кои редни броеви се заокружени.

Ако се одлучува за разрешување на гласачкото ливче пред името на делегатот во Собранието, одно-

сно на членот на одборот, за чие разрешување се гласа, се запишуваат едни под други зборовите: „за разрешување“ и „против разрешување“.

Ако делегатот гласа за разрешување, ќе ги заокружи зборовите: „за разрешување“, а ако гласа против разрешување ќе ги заокружи зборовите: „против разрешување“.

#### Член 39

Секој делегат во Собранието има право да предложи еден кандидат, а група од најмалку 5 делегати може да предложи вкупен број кандидати за членови на органот на Собранието што се избира.

Предлогот на кандидатите се поднесува усно или писмено.

Поднесенiot предлог може да се повлече до почетокот на гласањето.

По завршеното предлагање на кандидатите, претседателот на Собранието пристапува кон утврдување на кандидатската листа, соопштува кои предлози се поднесени и ги става на гласање по оној ред по кој се поднесени. Кога претседателот ќе објави дека се пристапува кон гласање, никој не може да добие збор освен ако има намера да говори за повреди на деловникот.

Ако во кандидатската листа е утврден онолкув број кандидати колку што се избира, избрани се оние кандидати за кои гласало мнозинство од присутните делегати во Собранието.

Ако предложениот кандидат не добие мнозинство гласови, се врши повторен избор, со тоа што во тој случај можат да се даваат нови предлози, како и да се повлече поранешната кандидатура.

Ако во кандидатската листа се утврдени повеќе кандидати од бројот на кандидатите што се избира, избрани се оние кандидати што добиле најголем број гласови од присутните делегати во Собранието.

#### Член 40

Во Собранието односно во одборот е усвоен предлог на општ акт за кој гласало мнозинство од присутните делегати односно членови на одборот, ако за одделни акти не е поинаку предвидено со Статутот и со овој деловник.

#### Член 41

По извршеното гласање резултатите на гласањето ги утврдува претседателот, ако гласањето било јавно, а комисијата за спроведување на гласањето — ако гласањето било тајно.

#### Член 42

Резултатот на секое јавно гласање го објавува претседателот и прогласува дека предлогот е усвоен или одбиен.

При објавувањето на резултатот на гласањето мора да се соопшти колку делегати во Собранието гласале, колку имало неважечки гласачки ливчиња (ако гласањето било тајно), колку делегати гласале за и против секој одделен предлог на општиот акт односно кандидат, а колку се воздржале од гласање.

### VIII. Односи со претставниците на печатот и на другите видови информации

#### Член 43

Претставници на печатот и на другите видови информации можат да присуствуваат на седниците на Собранието и одборите и да ја известуваат јавноста за работата на тие седници, ако Собранието односно одборите не одлучат поинаку.

За регулирање на односите со претставниците на печатот и на другите видови информации од став 1 на овој член се грижи Претседателот на Собранието, односно по негово овластување раководителот на Стручната служба.

### IX. Завршна одредба

#### Член 44

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21—1

26 јуни 1974 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател  
генерал-потполковник,  
Мирко Нововиќ, с. р.

843.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, републиките и автономните покраини склучуваат

### ДОГОВОР

**ЗА ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ**

#### Член 1

Републиките и автономните покраини се согласни, заради остварување на уставните начела за заштита и солидарност во отстранување на општа опасност, да формираат средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди.

#### Член 2

Средствата на солидарноста служат за отстранување на последиците од елементарни непогоди што во републиките и автономните покраини ги претрпеле граѓаните, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници, како и за укажување меѓусебна помош на републиките и автономните покраини во кои настанале штети од елементарни непогоди од поголеми размери, под условите и на начинот утврден со овој договор.

#### Член 3

Како елементарни непогоди, во смисла на овој договор, се подразбираат: земјотрес, поплава и други непогоди што со свои прописи ќе ги определат републиките и автономните покраини, а со кои е загрозен животот или здравјето на поголем број луѓе, односно е предизвикана штета од поголем обем.

Средствата на солидарноста за укажување меѓусебна помош на републиките и автономните покраини, можат, според овој договор, да се користат само за отстранување последици од земјотрес или од поплави од поголеми размери.

#### Член 4

Републиките и автономните покраини се согласни со свои прописи да обезбедат средствата на солидарноста во републиката и автономната покраина да се формираат во височина од 0,2% годишно од општествениот производ на вкупното стопанство на републиката, односно автономната покраина, за изминатата година.

Републиките и автономните покраини се согласни обврските за издвојување средства на солидарноста да престанат кога тие средства ќе достигнат ниво од најмалку 2% од општествениот производ на вкупното стопанство на републиката, односно автономната покраина во годината што ѝ претходи на годината во која престанува обврската за издвојување средства на солидарноста.

Општествениот производ на вкупното стопанство од овој член, се утврдува врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика.

#### Член 5

Републиките и автономните покраини се согласни средствата на солидарноста да се формираат од приходите што ќе се остварат со издавање „Маркици на солидарноста“ за време на „Неделата на солидарноста“, придонесот што на 26 јули секоја година, како Ден на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини во одбрана и отстранување на последици од елементарни непогоди, го издвојуваат работните луѓе и граѓаните во вид на прилози, помошти, подароци и од други извори што ќе ги определат републиките и автономните покраини.

Средствата на солидарноста се формираат и од прилози на југословенски работници вработени во странство.

Републиките и автономните покраини се согласни со свои прописи издвоените средства на солидарноста да ги ослободат од плаќање на даноци и придонеси.

#### Член 6

Републиките и автономните покраини се согласни со свои прописи да ги определат изворите и начинот за издвојување средства на солидарноста.

#### Член 7

Републиките и автономните покраини се согласни, заради присобирање средства на солидарноста, да воведат „Недела на солидарноста“.

„Неделата на солидарноста“ трае од 26 јули до 1 август секоја година. Републиките и автономните покраини со свои прописи ќе обезбедат за време на „Неделата на солидарноста“ да се плаќаат „Маркици на солидарноста“ на сите поштенски пратки и на сите влезници за културни, забавни, спортски и други приредби. „Маркиците на солидарноста“ се издаваат како маркици во единствена емисија.

Републиките и автономните покраини спогодбено ќе ги регулираат прашањата за вредноста, издавањето и продажбата на „Маркиците на солидарноста“ и начинот на покривањето на трошоците за издавањето и на трошоците за продажбата на тие маркици.

#### Член 8

Републиките и автономните покраини се согласни да му предложат на Собранието на СФРЈ да донесе пропис со кој средствата на ануитетите по досега дадените кредити за отстранување последици од елементарни непогоди, ќе се пренесат во средствата на солидарноста на републиките и автономните покраини, сразмерно на учеството на секоја република, односно автономна покраина во формирањето на средствата на тие кредити.

#### Член 9

Републиките и автономните покраини се согласни сите средства на солидарноста да се уплатуваат и да се водат на посебни сметки, на начин и под услови што ќе ги пропишат тие. Со тие прописи републиките и автономните покраини ќе обезбедат средствата на солидарноста трајно да не се употребуваат за други намени, освен за намените од овој договор, и да бидат ликвидни, така што, во случај

на настапување на елементарни непогоди, да можат да се користат за намените утврдени со овој договор.

Републиките и автономните покраини се согласни средствата на солидарноста формирани во организациите на здружениот труд да се евидентираат и да се водат на посебни сметки кај тие организации.

#### Член 10

Паричните средства што во вид на помошти, прилози и подароци ги даваат странски држави, меѓународни организации и други домашни и странски правни и физички лица за отстранување последици на елементарни непогоди, се евидентираат на посебна сметка што ќе ја определи републиката, односно автономната покраина за која се наменети тие средства.

Материјалните добра што се адресирани, ќе се достават до надлежниот републички, односно покраински одбор на Црвен крст заради давање помошти на загрозеното подрачје.

Паричните средства и материјалните добра упатени на име помош во време кога нема елементарни непогоди или отстранувања последици од елементарни непогоди, а кои не се адресирани, му се отстапуваат на Југословенскиот црвен крст.

#### Член 11

Средствата на солидарноста се користат за укажување помош на републиката, односно автономната покраина што од елементарните непогоди од член 3 став 2 на овој договор претрпела штета во износ поголем од 3% од општествениот производ на нејзиното вкупно стопанство остварен во претходната година.

#### Член 12

За давање помош за отстранување штети од елементарните непогоди од член 3 став 2 на овој договор на територија на одделна република, односно автономна покраина првенствено се користат средствата на солидарноста на таа република односно автономна покраина, и тоа во износот од член 4 став 2 на овој договор, а ако сите тие средства не се доволни — сразмерно се користат средствата на солидарноста на другите републики и автономни покраини, а најмногу до износот предвиден во член 4 став 2 на овој договор.

#### Член 13

Ако елементарни непогоди истовремено ги снајдат две или повеќе републики, односно автономни покраини, средствата на солидарноста се користат за отстранување на штетите во тие републики, односно автономни покраини сразмерно на настанатите штети, сообразно со одредбата на член 12 од овој договор.

#### Член 14

Републиките и автономните покраини се согласни, во случај на користење на средствата на солидарноста според чл. 12 и 13 на овој договор, од своите приходи да обезбедат, во рокот што ќе го утврдат тие со договор, потребни средства за намените од член 3 став 2 на овој договор, а најмногу во износот од член 4 став 2 на овој договор.

#### Член 15

Условите и начинот за користење на средствата на солидарноста во републиката, односно автономната покраина за намените од член 3 став 1 на овој договор, ќе ги регулираат републиките и автономните покраини.

#### Член 16

Височината на помошта на републиките и автономните покраини се определува врз основа на

утврдена вкупна штета и критериумите од член 11 на овој договор.

Височината на штетата се утврдува на начинот и според методологијата според кои штетите ги утврдуваат осигурителните организации.

#### Член 17

Републиките и автономните покраини се согласни средствата на солидарноста да не можат да се користат:

1) за давање помош за отстранување штети од елементарни непогоди што не се предвидени во член 3 на овој договор;

2) за давање помош за отстранување штети од елементарни непогоди што настанале поради неспроведување, односно неправилно спроведување на важечки прописи;

3) за давање помош за отстранување штети од елементарни непогоди од кои, според условите и прописите за осигурување на имот и лица, би можело да се изврши осигурување кај осигурителни организации, а тоа не е сторено;

4) за давање помош за отстранување штети од елементарни непогоди за кои се обезбедени средства на резервите или според важечки прописи се обезбедуваат средства во буџетите или фондовите на општествено-политичките заедници, односно во фондовите на организациите на здружениот труд.

#### Член 18

За давање средства на солидарноста на републиката, односно автономната покраина на име помош за отстранување последици од елементарни непогоди, во случајот од член 3 став 2 на овој договор, одлучуваат републиките и автономните покраини со посебен договор, согласно со одредбите на овој договор.

#### Член 19

Средствата на солидарноста се даваат, по правило, без обврска за враќање. Средствата на солидарноста добиени на име помош првенствено ќе се користат за санирање на поважните стопански и други објекти, што се од посебно значење за стопанството на републиката, односно автономната покраина, односно кои се неопходни за нормален живот на граѓаните.

#### Член 20

Републиката, односно автономната покраина што користи помош, е должна да даде податоци и да им овозможи увид во документацијата на другите републики, односно автономни покраини заради проверување на утврдената височина на штетата и наменското користење на средствата на солидарноста добиени на име помош.

Ако републиката, односно автономната покраина на непаменски ги користи средствата на солидарноста добиени на име помош или ако не овозможи увид во документацијата за настанатата штета, другите републики и автономни покраини ќе го задржат понатамошното давање на помошта и ќе бараат враќање на средствата на солидарноста дадени на име помош.

#### Член 21

Во случај на елементарни непогоди за кои помош се дава според одредбите на овој договор, а заради посфикасно и попотполно отстранување на последиците од елементарните непогоди, републиките и автономните покраини договорно ќе предложат надлежните органи на федерацијата да донесат прописи за ослободување од плаќање на царина и други увозни давачки, за олесненијата во прибавувањето и користењето на девизни средства и за мерките во областа на кредитно-монетарната по-

литика, како и да го утврдат обемот на тие олесненија и времето на шивното траење.

#### Член 22

Овој договор влегува во сила по неговото потврдување од страна на собранијата на републиките и автономните покраини.

#### Член 23

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 22-1

8 мај 1974 година

Белград

За СР Босна и Херцеговина

Член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,

Обрад Пиљак, с. р.

За СР Македонија

Член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

За СР Словенија

Заменик-републички секретар за финансии,

Јоже Тепина, с. р.

За СР Србија

Член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,

Милош Милосављевиќ, с. р.

За СР Хрватска

Член на Извршниот совет на Саборот,

Звонко Шпољар, с. р.

За СР Црна Гора

Заменик-републички секретар за финансии,

Данило Алексиќ, с. р.

За САП Војводина

Потсекретар во Покраинскиот секретаријат за финансии,

Јулијана Вулетик, с. р.

За САП Косово

Член на Извршниот совет,

Илијаз Илијази, с. р.

#### 844.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### С П О Г О Д Б А

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОГОНСКИ, ПЛОСКАТИ И ТРКАЛЕЗНИ РЕМЕНИ, ШИВАЧКИ РЕМЕНИ И ЗА ЗАТИНАЧИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 февруари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за погонски, плоскати и тркалезни

ремени, шивачки ремени и за затиначи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 16%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 80 од 14 август 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Комбинат „Конус“ — Словенске Коњице, „Борчанка“ — Бор и „Утензилија“ — Лесковац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ас-тра“ — Љубљана, „Конус“ — Белград, „Конус“ — Нови Сад, „Конус“ — Љубљана, „Конус“ — Целје, „Конус“ — Птуј, „Технохемија“ — Белград, „Индокомери“ — Загреб, „Дравински дом“ — Словенске Коњице, „Ниш промет“ — Ниш, МТТ — Марибор, „Танин“ — Марибор и „Млиноопскрба“ — Загреб.

#### 845.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ И УРЕДИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 јуни 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини и уреди за градежништвото и за нивни делови, опфатени со спогодбата, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 15%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 669 од 23 август 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Градис“ — Љубљана, „Итас“ — Кочевје, „Фаграм“ — Смедерево, „Радоје Дакиќ“ — Титоград, „Прогрес“ — Младеновац, „Лифам“ — Стара Пазова, „Лив“ — Постојна, „Сигмат“ — Брестница и „Техника“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 26 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

#### 846.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИСТЕРНИ ЗА ФЕКАЛИИ

1. Претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот на 11 јули 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за цистерни за фекалии, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

|                              | Дин/парче |
|------------------------------|-----------|
| 1) цистерна за фекалии CL-17 | 21.298    |
| 2) цистерна за фекалии CL-22 | 22.968    |
| 3) цистерна за фекалии CL-27 | 24.640    |
| 4) цистерна за фекалии CL-30 | 28.745    |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 699 од 23 август 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Креина“ — Крањ.

Претставник на купувачот-потрошувач: „Агро-техника“ — Љубљана.

#### 847.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАДИОПРИЕМНИЦИ И СЕРВИСЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОПРИЕМНИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 јули 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за радиоприемници и сервисен материјал за радиоприемници, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек за радиоприемници до 12%, а за сервисен материјал за радиоприемници во просек до 25%, според ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 318 од 23 август 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Електронска индустрија — Ниш и „Искра“ — Сежана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

— по повод шесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во борбата за слободата и независноста на нашата земја, за изградбата на социјализмот и за развивањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Капор Милана Чедо.

Бр. 30  
1 април 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

— за придонес во негувањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Холандија

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Fritz Alfred Behrendt, главен политички карикурист на независниот холандски социјалистички дневник »Het Parool«;

Jacobo Arres Agnitus Knoppers, член на холандскиот дел на Мешовитата југословенско-холандска комисија за економска, индустриска и техничка соработка;

Jan Wessel Menger, директор на фондацијата за контрола на млекарската индустрија за подрачјето на северна Холандија.

Бр. 33  
5 април 1974 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џетинић Марина Марин.

Бр. 34  
12 април 1974 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                  | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 838. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kurier“ — — —                                                                                                                  | 1429   |
| 839. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — —                                                                                                          | 1429   |
| 840. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Domenica del corriere“ — — — — —                                                                                             | 1429   |
| 841. Статут на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници — — —                                                                                                                | 1429   |
| 842. Деловник на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници — — — — —                                                                                            | 1436   |
| 843. Договор за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди — — — — — | 1440   |
| 844. Спогодба за промена на затечените цени за погонски, плоскати и тркалезни ремени, шивачки ремени и за затиначи — — —                                                                         | 1442   |
| 845. Спогодба за промена на затечените цени за машини и уреди за градежништвото и за нивни делови — — — — —                                                                                      | 1443   |
| 846. Спогодба за промена на затечените цени за дистерни за фекалии — — — — —                                                                                                                     | 1443   |
| 847. Спогодба за промена на затечените цени за радиоприемници и сервисен материјал за радиоприемници — — — — —                                                                                   | 1443   |
| Одликувања — — — — —                                                                                                                                                                             | 1444   |
| Меѓународни договори — — — — —                                                                                                                                                                   | 693    |

Издавач: Нопипска уставова Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. факс 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Лутан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17